

ПОСЛАНИЕ ДО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ЗА БИБЛИСКАТА ЗЕМЈА

Почитувани Македонки и Македонци (без разлика на вера, пол и национална припадност), сите кои денес живеете во Македонија или сте разлеани од сиромаштија по цел свет, Ви се обраќам со единствена смисла, еднаш засекогаш да не им дозволите на "кумовите" да не прекрстат и да ни го одземат светото и големо име Македонија. За да го одбраниме засекогаш нашето македонско име пред Европската заедница, пред ОН и другите современи "кумови" треба да настапиме со Новиот завет, со нашиот и вашиот Господ, каде атрибутите на библиската земја Македонија се дефинирани од светиите, а пред Господ-Бог, пред големата вистина целото човештво треба да се поклони, а пред сите, ние Македонците.

Во Новиот завет - поимите Македонија, Македонци, Македонки, се употребуваат дваесет и два пати (22), што е нај-

аргументирана потврда за постоењето на библиската земја Македонија. Аргументацијата е неспорна во целиот христијански свет и во научната мисла, освен кај второродените христијани, соседи на Македонија.

Новиот завет кажува дека Лидија е првата Македонка која се покрстила и го примила христијанството. Трговала со црвена ткаенина, која е еден од симболите на Македонија, врз неа се аплицира шеснаесеткракото сонце кое е присутно во македонските цркви, а за да ја облагородите својата македонска душа, убаво е да го посетите древното црквиче во Курбиново.

Кога апостолот Павле, како затвореник го спроведувале во Рим, меѓу другото, раскажувал: "Се качивме на една адрамитска лаѓа и се оттурнавме, сакајќи да пловиме покрај азиските места. Со нас беше Арметарх, Ма-

кедонец од Солун". Апостолот Павле постојано прави јасна дистинкција меѓу Македонија, Македонки, Македонци и Елада и Елини (а не Грција и Грци), за подоцна да рече: "Браќа ве известувам за благодатта Божја, дадена на Црквите Македонски". Наведената аргументација во Новиот завет, непобитно зборува за организираниот живот на христијанството во Македонија, кое било на завидно ниво, зошто апостол Павле вели: "За братољубието, пак, нема потреба да ви пишувам, бидејќи така и постапувате со сите браќа по цела Македонија".

Денес, пред парламентарните избори во Македонија и власта и опозицијата занесени во својата материјална амбиција, во своето властољубие, со одамна извалкан образ, заборавиле на основните атрибути без кои не може да функционира една земја. Затоа нашите "големи

политичари" време е да изгорат на изборите кои доаѓаат, ако не ѝ го вратат универзалното име Македонија, а не да не залажуваат со билатерални договори, да го развеат шеснаесеткракото сонце, со универзални симболи и метафорички, да го втиснат грбот во пасошите со кои Македонците ќе патуваат каде. Економскиот развој, кој ќе обезбеди достоинствен живот, конечно да биде краткорочен приоритет.

Сите наведени аргументи се на страната на библиска Македонија. Решението е во наши раце, тоа е гласот на гласовите. Да избереме доблесни, дами и господа, независно на националната, етничката и верската припадност, затоа што сите сме Македонци, бидејќи не храни и не одгледува Мајка Македонија.

**Крсте Чакар,
Струга**



Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

